

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ - БИСЕР

ОХРИД

КУМАНОВО


FIBULA
 AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А


 Ул. Никола
 Вапцаров бр. 22,
 1000 Скопје, Р.
 Македонија

 +389 2 3238081,
 +389 2 3238082


fibula@t.mk

 Ул. Македонија бр.
 21, 1000 Скопје, Р.
 Македонија

 +389 2 3116865,
 +389 2 3216391

fibula2@t.mk

 Бул. Јане Сандански
 бр. 82/1/7, Скопје, Р.
 Македонија

 +389 2 2437606,
 +389 2 2456353

fibulabiser@t.mk

 Ул. Македонски
 Просветители бр. 14
 А, 6000 Охрид, Р.
 Македонија

+389 46 250745

fibulaohrid@t.mk

 Ул. III Македонска
 Ударна Бригада бр.
 52, 1300 Куманово, Р.
 Македонија

+389 31 420220

fibulakumanovo@t.mk

ЛЕТО 2019 - БАНСКО И БОРОВЕЦ

ORBILUX HOTEL 3*, Банско


За престој во хотел од 01.04-30.11.2019

Тип на соба	Ноќевање со појадок	Полупансион
Студио-мин.2 воз.	35 €	46 €
Студио=Еднокреветно	63 €	79 €
АПП со 1 спална- мин.2 воз.	41 €	53 €
АПП со 2 спални-мин.4 воз.	35 €	46 €

- Цената е дадена по лице на ден, услуга Ноќевање со појадок или Полупансион, бесплатно користење на базен, сауна, парна бања, фитнес
- **Попусти:**
 - Дете од 0-2.99 г.-Бесплатно
 - Дете од 3-11.99 г. на дополнително легло со 2 возрасни-50% попуст
 - Дете од 3-11.99 г. на редовно легло со 1 возрасен -30% попуст
 - Возрасен на дополнително легло—30% попуст

OLYMP HOTEL 3*, Банско



За престој во хотел од 01.04-15.10.2019

Тип на сместување	Ноќ. со појадок	Полупансион
Двокреветна соба (2+0)	16 €	20 €
Двокреветна лукс соба (2+1)	17 €	21 €
Еднокреветна соба	25 €	30 €
Еднокреветна лукс соба	26 €	32 €
Апартман (2+2)	18 €	22 €
Мазонет (цена за 4 лица) (4+2)	63 €	79 €
Возрасен на дополнително легло	11 €	15 €
Дете 5-12.99 на дополнително легло	8 €	10 €

- Цените се дадени на ден по лице, услуга Ноќевање со појадок или Полупансион, бесплатно користење на базен, фитнес, сауна, џакузи, Wi-fi, паркинг,
- **Попусти/Доплати:**
 - Дете од 0-4.99 г.-Бесплатно (1 возрасен+1дете 0-4.99=Еднокреветна соба)
 - Дете од 5-12.99 г. на редовно легло во двокреветна соба 30%

TRINITY RESIDENCE HOTEL 4*, Банско



За престој во хотел од 01.04-30.11.2019

Тип на соба/Цена по лице	Макс. лица	Ноќевање со појадок
Двокреветна соба	2+1	20 €
Двокреветна делукс со балкон	2+1	22 €
Фамилијарен суит	2+2	26 €
Еднокреветна соба	1+0	+60 %

- Цените се дадени на ден по лице, услуга Ноќевање со појадок бесплатно користење на базен, сауна, Wi-fi, паркинг
Доплата за Полупансион 11 еур за возрасни, 6 евра за деца (2-11.99)
- **Попусти:**
 - Дете од 0-1.99 г.-Бесплатно
 - Едно Дете од 2-11.99 г. на редовно легло со 1 возрасен – полн
 - Прво дете 2-11.99 на дополнително легло со 2/3 возрасни бесплатно
 - Две деца 2-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни – прво дете бесплатно на ноќевање со појадок, второ дете 50% попуст
 - Возрасен на дополнително легло 20% попуст

CASA KARINA APART HOTEL 4*, Банско



За престој во хотел од 01.04-30.11.2019
(мин.престој за време на викенди Петок-Сабота 2 ноќи)

Тип на сместување	Се вклучено
Двокреветна соба (мин 2 воз./макс. 3 воз/макс 2воз+2деца до 12 год)	29 €
Студио (мин 2 воз./макс 2 воз+1 дете до 4 год)	30 €
Студио лукс (мин 2 воз/макс 3 воз/2 воз+2 деца до 12 год)	32 €
АПП со 1 спална (мин 2 воз/макс 3 воз/2 воз+2деца до 12 год)	32 €
АПП со 2 спални (мин 4 воз/макс 5воз/4 воз+2 деца до 12 год)	31 €
Еднокреветна соба	24 €
Возрасен на дополнително легло	24 €
Дете 6-11.99 на дополнително легло	18 €
Дете 6-11.99 на редовно легло	19 €
Дете 0-5.99 на дополнително легло	Бесплатно

- Цените се дадени на ден по лице, услуга Се вклучено, бесплатно користење на базен, сауна, парна бања, фитнес, Wi-fi, детско катче

GRAND ROYALE HOTEL & SPA 4* Банско



За престој во хотел од 11.04-31.10.2019

Тип на соба (цена по соба на ден-Ноќевање со појадок)	11.04-07.05.19	30.06-30.09.19	01.10-31.10.19
Студио (цена за 2 лица)	37€	24€	32€
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица)	39€	26€	35€
Апартман со 2 спални (цени за 4 лица)	74€	48€	62€

*Цените се дадени по соба на ден-Ноќевање со појадок, бесплатно користење на внатрешен базен, парна бања, фитнес, сауна, детски клуб, wi-fi.

Доплата за полупансион- 9 еур за возрасен / 5 еур за деца (3-12.99) на ден

Доплата за Велигденски ручек (задолжителен) – 17 еур за возрасен / 10 еур за деца (3-12.99)

Попусти:

- Дете 0-2.99 бесплатно без услуга
- Дете 3-12.99 на редовно легло плаќа цел износ
- Прво дете 3-12.99 на дополнително легло, бесплатно на Ноќ. со појадок
- Второ дете 3-12.99 на дополнително легло во Апартман 50% попуст од цената за редовно легло
- Возрасен на дополнително легло 30% попуст од цената за редовно легло
- Студио-еднокреветна 20% попуст од цената за соба

Попуст за рана резервација- 10% за резервации направени до 31.03.19 за пристигнувања од 30.06-31.10.19

Екстра попусти: 7=6, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12 и 14=12 за пристигнувања од 30.06-31.10.19

BALKAN JEWEL HOTEL 4* Разлог-Банско



За престој во хотел од 01.04-20.12.2019

Тип на соба	Макс. лица	01.04-30.06. 01.10-20.12	01.07-30.09.
Цена по ноќ – Само сместување			
Студио (цена за 2 лица-макс 2 воз)	2+0	29€	31€
Студио-Еднокреветно	1	22€	25€
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) (макс 2 воз+1дете/2деца или 3 воз)	2+1/2	36€	39€
Апартман со 2 спални (цена за 4 лица) (макс 4 воз+2деца или 5 воз)	4+2	49€	54€
Возрасен на дополнително легло во АПП		8€	8€
Дете 6-11.99 на дополнително легло во АПП		7€	7€
Цена по ноќ – Ноќевање со појадок			
Студио (цена за 2 лица-макс 2 воз)	2+0	36€	39€
Студио-Еднокреветно	1	25€	29€
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) (макс 2 воз+1дете/2деца или 3 воз)	2+1/2	43€	46€
Апартман со 2 спални (цена за 4 лица) (макс 4 воз+2деца или 5 воз)	4+2	64€	69€
Возрасен на дополнително легло во АПП		11€	11€
Дете 6-11.99 на дополнително легло во АПП		9€	9€
Цена по ноќ – Полупансион			
Студио (цена за 2 лица-макс 2 воз)	2+0	54€	56€
Студио-Еднокреветно	1	33€	44€
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) (макс 2 воз+1дете/2деца или 3 воз)	2+1/2	63€	101€
Апартман со 2 спални (цена за 4 лица) (макс 4 воз+2деца или 5 воз)	4+2	64€	106€
Возрасен на дополнително легло во АПП		20€	20€
Дете 6-11.99 на дополнително легло во АПП		13€	13€

- Цените се дадени на ден по соба (за редовни легла), услуга: Само сместување, Ноќевање со појадок или Полупансион, бесплатно користење на внатрешен базен со џакузи, сауна, парна бања, релакс зона, фитнес, отворен базен, паркинг, игротека за деца, Wi-fi, превоз до Разлог, Банско и Пирин Голф
- Цените се дадени за сместување во Премиум студија и Апартаменти
- Доплата за Делукс соби (5 еур по соба по ноќ). Делукс собите се лоцирани во главна зграда А & В
- Креветче за бебе (на барање – 2.5 еур на ден, се плаќа на рецепција)

Попусти:

- Дете од 0-5.99 на дополнително легло-Бесплатно
- Дете од 6-11.99 на дополнително легло во АПП плаќа како во табелата
- Дете од 6-11.99 на редовно легло плаќа полн износ

Попусти за рана резервација:

15% попуст за резервација направена до 31.03.19

10% попуст за резервација направена до 31.05.19

Екстра попуст: 7=6, 10=8, 14=11

Двата попусти може да се комбинираат само за сместување во период:

01.04-30.06 и 01.10-30.11.19

REGNUM APART HOTEL 5* Банско



За престој во хотел од 14.04-30.11.2019

Тип на соба Цена по ноќ Ноќевање со појадок	Макс лица	Ниска сезона 14.04.-30.06 02.09.-30.11. Бесплатно користење на Регнум Бања		Висока сезона 01.07- 05.08. 12.08-01.09.		Jazz Festival 06.08. -11.08.	
		ВВ	НВ	ВВ	НВ	ВВ	НВ
Junior suite (Двокреветна соба)	2+0	71 €	92 €	79 €	100 €	87 €	108 €
Executive Suite (Цена за 2 возрасни)	2+1	84 €	105 €	92 €	113 €	100 €	121 €
Executive Suite Mountain View (Цена за 2 возрасни)	2+1	90 €	110 €	98 €	118 €	106 €	127 €
Executive Deluxe Suite (Цена за 2 возрасни)	2+1	95 €	116 €	102 €	123 €	110 €	131 €
Executive Deluxe Suite Mountain View (Цена за 2 возрасни)	2+1	101 €	122 €	108 €	129 €	116 €	137 €
Grande Suite (Цена за 4 возрасни)	4+1	151 €	192 €	167 €	208 €	213 €	254 €
Grande Suite Mountain View (Цена за 4 возрасни)	4+1	156 €	198 €	174 €	228 €	220 €	260 €
King Suite (Цена за 4 возрасни)	4+0	258 €	299 €	276 €	317 €	302 €	344 €
Возрасен на дополнително легло	-	36 €	41 €	38 €	43 €	41 €	44 €
Дете 0-6,99 на допол.легло со 2 воз.		Бесплатно					
Дете 7-12,99 на допол.легло со 2 воз.		25€	29€	28€	33€	32€	36€

*Цените се дадени по соба на ден за 2 лица -Ноќевање со појадок или полупансион, бесплатно користење на Regnum Spa центарот-внатрешен базен со дел за деца, парна бања, Финска Сауна, фитнес, wi-fi, сеф во соба, игротека за деца

Користење на Regnum Aqua Park од 01.06-31.07 (во зависност од временските услови)-отворен базен за возрасни и деца, лизгалици, игралишта за фудбал, кошарка и бадмингтон, анимации за деца во Regnum Aqua Park, Користење на Regnum Vanja Thermal – бесплатно користење во период 24.04-30.06 и 02.09-30.11-отворен базен со минерална вода со секција за деца, отворено џакузи со минерална вода, бесплатен превоз до бањата, отворен паркинг.

Сместување на дополнително легло (софа)

- Максимум 1 возрасен или 1 дете 0-12.99 на дополнително легло во Executive Suite & Executive Suite – Поглед планина
- Максимум 1 возрасен или 2 деца 0-12.99 на дополнително легло во Executive Deluxe Suites & Grand Suites

Специјална понуда:

10% попуст за рана резервација направена до 31.03.19

Екстра понуда:

За престој од 3 ноќи – 5% попуст

За престој од 4 ноќи – 7% попуст

За престој од 5 ноќи – 10% попуст

7=6 и 14=12

Попустот за рана резервација и екстра попустите може да се комбинираат

Попусти:

- Деца 0-6.99 на дополнително легло со 2 возрасни бесплатно
- Прво дете 0-6.99 со 1 возрасен =Еднокреветна
- 2 деца 0-6.99 со 1 возрасен =Еднокреветна
- Суит=Еднокреветна = 75% од суит за 2 лица

Доплата за Regnum Banya Thermal – за висока сезона и за време на Jazz Fest (01.07-01.09.19):

- Возрасен – 6 еур на ден
- Дете 4-12.99 – 3 еур на ден
- Дете 0-3.99 бесплатно

Цените се валидни со претходна резервација заедно со хотелската резервација

HOT SPRINGS MEDICAL & SPA HOTEL 4* Село Бања



За престој во хотел од 06.01-19.12.2019

ХОТЕЛ	ПЕРИОД					
	HOT SPRINGS MEDICAL&SPA HOTEL 4*	Висока сезона		Ниска сезона		Средна сезона
06.01-23.03		24.03-30.05		31.05-27.06		
29.06-07.09		08.09-28.11		29.11-19.12		
Цена по лице на ден/Полупансион	Пет-Саб	Нед-Чет	Пет-Саб	Нед-Чет	Пет-Саб	Нед-Чет
Двокреветна Comfort (2+0)	74	62	63	52	67	56
Двокреветна Executive (2+1)	78	64	67	55	72	60
Alpine studio (2+2)	85	74	75	63	79	68
Junior suite (2+2)	99	89	86	75	93	82

Пакети за национални празници:

03.03 – мин. Престој 3 ноќи, 25.04-29.04-мин. Престој 4 ноќи, 04.05-06.05-мин. Престој 3 ноќи, 24.05-26.05 – мин. Престој 3 ноќи, 06.09-08.09 – мин престој 3 ноќи, 21.09-23.09. – мин. Престој 3 ноќи

Специјалниот попуст од 10% и од 15% не важи за време на Националните празници

Цените се дадени во евра по ноќ на Полупансион, бесплатно користење на Спа центарот (отворени и затворени базени со минерална вода, Турски хамам, парна бања, солена соба, Финска сауна, Био сауна, фитнес, Wi-fi, паркинг,

Попусти:

- Дете 0-5.99 на дополнително легло со 2 возрасни бесплатно
- Дете 6-11.99 на редовно легло 25% попуст
- Прво дете 5-11.99 на дополнително легло плаќа 30 еур
- Второ дете 5-11.99 на дополнително легло плаќа 20 еур
- Прв возрасен на дополнително легло плаќа 40 еур
- Втор возрасен на дополнително легло плаќа 30 еур
- Еднокреветна соба = 60% доплата

Минимум престој за викенди – 2 ноќи

10% попуст за резервации за 3 или 4 ноќи, 15% попуст за резервации за 5 ноќи

RILA HOTEL 4*, Боровец



За престој во хотел од 07.04-30.11.2019

Тип на соба Цена по соба на ден	Ноќевање со појадок 07.04-30.11		Полупансион 01.06-30.11	
	од Недела до Четврток	од Петок до Сабота	од Недела до Четврток	од Петок до Сабота
	Супериор Twin/King/Family соба (цена за 2 лица)	79 €	92 €	106 €
Супериор Twin соба=Еднокреветна	56 €	69 €	70 €	83 €
Делукс Суит 1-2 лица (цена за 2 лица)	105 €	132 €	132 €	159 €
Доплата за поглед на стаза (по соба на ден)	6 €	6 €	6 €	6 €

Цената е дадена по соба на ден, услуга Ноќевање со појадок или Полупансион, бесплатно користење на базен, Thermo zone (сауна, парна бања, Турска бања), релакс зона, фитнес, Wi-Fi на јавните површини во хотелот, надворешен паркинг (ограничен број на места) и внатрешен паркинг (се доплаќа во хотел)

- Бесплатен upgrade за соби со поглед на стаза за резервации направени до 31.03.19

Попусти/Доплати:

- Дете до 1.99 г. со 1 возрасен-се применува цена за еднокреветна соба
- Дете до 1.99 г. со 2 возрасни-Бесплатно
- Еден возрасен и едно или две деца од 2-11.99г.-за возрасниот се применува цена за Еднокреветна соба, а децата доплаќаат 12 еур на ден за Ноќевање со појадок или 19 еур на ден за Полупансион
- Едно Дете од 2-11.99 г. со 2 возрасни во Twin, King или Suite-Детето плаќа 12 еур на ден за Ноќевање со појадок или 19 еур на ден за Полупансион
- Двајца возрасни и 1-2 деца 2-11.99 во Family room-Децата плаќаат по 12 еур на ден за Ноќевање со појадок или 19 еур на ден за Полупансион

Цената не вклучува:

- Туристичка такса 1 еур по лице на ден
- Цените се дадени во Евра, плаќањето е задолжително во денари (1 еур= 61.8 мкд)
- При резервација задолжително уплата на аванс во износ од 30%
- Задолжително патничко осигурување
- За овој аранжман важат општите услови за патување на Фибула Ер Травел и СКТМ

